

Обработка -My best friend (опишување)

Предизвикот за оваа недела е пишување и опишување.

Како опишуваме една личност? Како би го опишале вашиот другар?

Нејзиниот надворешен изглед (коса, очи, висина и сл.), внатрешен опис(карактер), што не воодушевува кај таа личност или што не сакаме кај таа личност и што најмногу сакаме заедно да правиме.

Следи ги овие линкови да добиеш идеја како би опишал/опишала твој другар/другарка.

<https://www.youtube.com/watch?v=EnRiWvZTdcE>

(текст, Мојот другар, опишување)

https://www.youtube.com/watch?v=zW2_ApmFYXo

(интервју на деца, Што е другарство?)

Учебник, стр.77, вежба 7

Прочитај го текстот на глас повеќе пати. Размисли за Том и неговиот најдобар другар.

Можни непознати зборови:

Quite = прилично (quite tall- прилично висок)

What is he like? = Каков е?

A bit = малку

Mean = злобен

Pay = плаќа

Especially = особено

Обиди се да одлучиш кои особини ги има другарот на Том.

1. Funny = Забавен
2. Short = Низок
3. Bad-tempered = Избувлив
4. generous = дарежлив

5. Clever = Паметен
6. Good-looking = Изгледа добро (се користи и за машки и за девојчиња)
7. Helpful = сака да помага, добродушен,
8. Dark-haired= Со темна коса

Еве уште неколку зборови кои ќе ти помогнат во опишувањето:

Pretty = убава (се користи за девојчиња)

Kind = добар, фин

Shy = срамежлив

Friendly = дружељубив

Lazy = мрзелив

Loyal = верен

Mean = злобен

Good fun = забавен

Funny = смешен

Задача: Напиши опис на твојот најдобар другар/другарка. Следи ги сите примери (оние од линкот или пак текстот од учебникот). Употребувај едноставни и креативни реченици. Можеш и да илустрираш или залепиш слика на крајот.

Преглед на неделното планирање на часовите по англиски јазик за период од 26.05.2020 до 29.05.2020 год.

1. Обработка, Мојот другар
2. Вежби- придавки
3. Вежби опишување- Мојот најдобар другар

Работните листови решавај ги во тетратка или на листови, но во секој случај чувај ги, заведени со датум, заради евиденција и доказ за твојата работа од дома. Се што е сработено во тековната недела, сликај и испрати на мојот меил: ajiram4@gmail.com